



ИЗВЕШТАЈ ОД ДОНАТОРСКАТА АКЦИЈА “ДА ШТЕДИМЕ ЗАЕДНО” /30.11.2011



СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ  
членка на NBG групацијата





По повод 31 октомври – Меѓународен ден на штедењето под мотото: “Да штедиме заедно” на 30 октомври 2011 година во заедничка организација на Стопанска Банка АД Скопје и Црвениот крст на Р. Македонија се спроведе хуманитарна акција во која што вработените во Стопанска Банка АД Скопје донираа употребувана облека, обувки, играчки, постелнина.

Акцијата беше организирана во просториите на филијалите на Стопанска Банка низ Републиката во партнерство со 25 општински организации на Црвен крст како и Црвениот Крст на градот Скопје. Во акцијата зедоа учество вработените во банката, претставници од стручната служба од ООЦК и вкупно 120 волонтери од Црвениот крст. За подобра организација банката постави големи кутии, каде што вработените со помош на волонтерите ги предаваа донациите. Акцијата беше успешно спроведена и на истата се собрани вкупно 5 тони и 365 кг. употребувана облека, 307 пара обувки, 184 играчки, 5 кујнски прибора, 38 хигиенски материјали, и 1 душек. Помошта што е обезбедена од донаторската акција е превземена од општинските организации на Црвениот Крст на Р. Македонија и ќе се намени за помош на ранливо население кое има таков вид на потреба.

Стопанска банка АД Скопје како реномирана банка во земјата која во своето работење го практикува општественото одговорно однесување, како неделив дел од бизнис постоењето на компанијата со организирање на оваа донаторска акција уште еднаш докажа дека е на страната на своите клиенти и прави напори за развојот и благосостојбата на луѓето во заедницата. Оваа акција е само почеток на успешна партнерска соработка со Стопанска Банка и во иднина ќе продолжиме ги негуваме хуманитарните вредности преку организирање на заеднички иницијативи и проекти.



*Не е богат оној кој има многу, богат е оној кој дава многу. Понекогаш хуманото дело не чини ништо, не треба многу труд или напор да се направи нешто хумано.*



ИЗВЕШТАЈ ОД ДОНАТОРСКАТА АКЦИЈА “ДА ШТЕДИМЕ ЗАЕДНО” /30.11.2011



СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

членка на NBG групацијата

Општинска организација на ЦКРМ	Вклучени волонтери од ЦКРМ	Вкупно донирано
ООЦК Валандово	4 Волонтери	150 kg облека, 7 рала обувки
ООЦК Крушево	4 Волонтери	150 kg облека, 5 рала обувки
ООЦК Винаца	4 Волонтери	200 kg облека, 20 рала обувки
ООЦК Кочани	5 Волонтери	400 kg облека, 5 рала обувки, 6 детски играчки, 2 кујнски прибора
ООЦК Пробиштип	4 Волонтери	500 kg облека, 30 пара обувки и 20 хигиенски материјали
ООЦК Тетово	8 Волонтери	20 kg облека, 3 рала обувки
ООЦК Штип	4 Волонтери	50 kg облека и 15 пара обувки
ООЦК Скопје	24 Волонтери	1 топ облека, 50 рала обувки, 50 книги и 100 играчки
ООЦК Радовиш	3 Волонтери	150 kg облека
ООЦК Битола	4 Волонтери	100 kg облека
ООЦК Делчево	3 Волонтери	100 kg облека, 20 пара обувки, 15 играчки и 2 кујнски прибора и 6 средства за хигиена
ООЦК Гевгелија	5 Волонтери	300 kg облека, 10 пара обувки
ООЦК Кавадарци	4 Волонтери	500 облека, 20 пара обувки, 10 играчки, 2 постелнана
ООЦК Кичево	4 Волонтери	75 kg облека
ООЦК Куманово	4 Волонтери	80 kg облека
ООЦК Неготино	4 Волонтери	250 kg облека, 10 обувки
ООЦК Охрид	5 Волонтери	200 kg облека 10 пара обувки
ООЦК Прилеп	2 Волонтери	150 kg облека, 3 рала обувки
ООЦК Ресен	3 Волонтери	50 kg облека
ООЦК Струга	6 Волонтери	250 kg облека, 30 обувки, 10 играчки
ООЦК Струмица	3 Волонтери	190 kg облека, 19 пара обувки и 40 играчки
ООЦК Свети Николе	2 Волонтери	50 kg облека



ИЗВЕШТАЈ ОД ДОНАТОРСКАТА АКЦИЈА “ДА ШТЕДИМЕ ЗАЕДНО” /30.11.2011



**СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ**  
членка на NBG групацијата

ООЦК Велес	3 Волонтери	100 kg облека, 40 пара обувки
ООЦК Берово	1 Волонтер	150 kg и 1 душек
ООЦК Гостивар	4 Волонтери	100 kg облека, 5 рала обувки
ООЦК Дебар	3 Волонтери	100 kg облека, 5 пара обувки, 4 играчки, и 1 сет од садови, 12 хигиенски материјали
<b>ВКУПНО 26 ООЦК</b>	<b>120 Волонтери</b>	<b>5 t и 365 kg, 307 рала обувки, 184 играчки, 38 хигиенски материјали, 5 кујнски прибора и 1 душек</b>